

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2024 година,
со извештај на независниот ревизор

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2024 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ	5
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	7
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	8
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	9
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	10 - 38
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа на Групата	
Додаток 2 - Консолидирана годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Групата ФЕРШПЕД АД Скопје што ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 година, консолидираниот биланс на успех, консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината, консолидираниот извештај за паричните текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ФЕРШПЕД АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

Како што е наведено во белешките 15 и 16 од овие финансиски извештаи, Групата има вложувања во придружено друштво во износ од 301.655 илјади денари и вложувања некотирали на берза во износ 14.298 илјади денари. Групата ги води овие вложувања по набавната вредност. Групата не извршила последователна проценка на објективната вредност на овие вложувања на 31 декември 2024 година согласно барањата во Меѓународниот сметководствен стандард 39 - Финансиски инструменти: признавање и мерење, што е прифатен во Република Северна Македонија. Доколку истата била направена можеби би било неопходно да се намали вредноста на овие вложувања. Ревизијата изрази мислење со резерва за неизвршена проценка на објективната вредност на вложувањата во придружено друштво и на вложувањата некотирали на берза во финансиските извештаи на Групата за 2023 година.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти опишани во Основа за мислење, консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата ФЕРШПЕД АД Скопје заклучно со 31 декември 2024 година, како и финансиската успешност и паричните текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Групата, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Скопје, 11 април 2025 година

Овластен ревизор


Владимир Иветиќ



Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев



ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
Приходи од продажба	6	4.928.612	4.652.073
Останати приходи од работење	7	21.977	29.801
Приходи од употреба на сопствени производи и услуги		2.010	-
Промена на вредноста на залихите на готови производи и производство во тек		-	-
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-89.820	-95.319
Трошоци за вработените	9	-319.150	-295.264
Амортизација	13	-82.309	-80.880
Набавна вредност на продадени стоки		-416.159	-392.159
Останати расходи од работење	10	-3.887.857	-3.656.639
Добивка од работење		157.304	161.613
Финансиски приходи	11	14.525	9.598
Финансиски трошоци	11	-1.697	-765
Добивка пред оданочување		170.132	170.446
Данок на добивка		-18.900	-16.817
Добивка по оданочување		151.232	153.629
Добивка / загуба по оданочување што припаѓа на:			
Сопствениците (имателите на акции)		140.063	145.369
на матичното друштво		11.169	8.260
Неконтролирачко учество	23	151.232	153.629
Основна заработувачка по акција (во денари)	12	8.591	8.917

Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје ги усвои консолидираните финансиски извештаи на 26 март 2025 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување

Генерален директор

Драган Наков



Белешките содржани од страна 10 до 38 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Добивка по оданочување		151.232	153.629
Останата сеопфатна добивка / загуба			
Нерезализирани добивки (загуби) од вложувања			
расположливи за продажба			
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно останата сеопфатна добивка / загуба		<u>0</u>	<u>0</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА		151.232	153.629
ГОДИНАТА			
Вкупна сеопфатна добивка / загуба што припаѓа на:			
Сопствениците (имателите на акции)			
на матичното друштво		140.063	145.369
Неконтролирачко учество	23	<u>11.169</u>	<u>8.260</u>
		<u>151.232</u>	<u>153.629</u>

Белешките содржани од страна 10 до 38 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	13	402	418
Недвижности, постројки и опрема	13	1.514.254	1.502.370
Аванси за материјални средства		14.023	-
Недвижности дадени под закуп	14	188.688	192.324
Вложувања во подружници и придружени друштва	15	301.721	301.721
Вложувања расположливи за продажба	16	92.294	96.793
Останати долгорочни средства	17	2.393	1.853
Вкупно		2.113.775	2.095.479
Тековни средства			
Залихи	18	20.918	20.334
Побарувања од купувачи	19	220.312	222.853
Останати краткорочни побарувања	20	37.870	36.033
Краткорочни финансиски вложувања	21	195.039	191.953
Парични средства	22	235.838	173.297
Вкупно		709.977	644.470
ВКУПНО СРЕДСТВА		2.823.752	2.739.949
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал		677.426	677.426
Сопствени акции		-431.248	-431.248
Законски резерви		291.887	291.887
Ревалоризациони и останати резерви		143.815	88.325
Акумулирана добивка		1.606.422	1.533.586
Вкупно капитал и резерви што припаѓаат на сопствениците на матичното друштво		2.288.302	2.159.976
Неконтролирачко учество	23	247.351	236.182
Вкупно		2.535.653	2.396.158
Нетековни обврски			
Обврски по долгорочни кредити	24	-	1.047
Останати долгорочни обврски	25	923	912
Вкупно		923	1.959
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	26	167.429	183.873
Останати краткорочни обврски	27	118.453	152.580
Краткорочни финансиски обврски	28	1.294	5.379
Вкупно		287.176	341.832
Вкупно обврски		288.099	343.791
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		2.823.752	2.739.949

Белешките содржани од страна 10 до 38 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината завршена на 31 декември 2024 година

2024 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Ревалориз. и останати резерви	Нераспред. добивка	Вкупно
Состојба 01.01.2024 година	677.426	-431.248	291.887	88.325	1.533.586	2.159.976
Сеопфатна добивка						
Добивка за годината	-	-	-	-	140.063	140.063
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	0
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	0	140.063	140.063
Консолидациони ефекти од подружниците	-	-	-			0
Трансакции со сопствениците						
Распределено за инвестиции основни средства	-	-	-	55.490	-55.490	0
Прекнижено од останати резерви на акумулирана добивка	-	-	-	-	-	0
Заокружување / усогласување	-	-	-	-	1	1
Распределено за дивиденди по одлука на Собранието на акционери	-	-	-	-	-11.738	-11.738
Состојба 31.12.2024 година	677.426	-431.248	291.887	143.815	1.606.422	2.288.302

2023 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Ревалориз. и останати резерви	Нераспред. добивка	Вкупно
Состојба 01.01.2023 година	677.426	-431.248	291.887	78.715	1.406.629	2.023.409
Сеопфатна добивка						
Добивка за годината	-	-	-	-	145.369	145.369
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	0
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	0	145.369	145.369
Консолидациони ефекти од подружниците	-	-	-	165		165
Трансакции со сопствениците						
Распределено за инвестиции основни средства	-	-	-	25.493	-25.493	0
Прекнижено од останати резерви на акумулирана добивка	-	-	-	-16.048	16.048	0
Распределено за награди по одлука на акционер. собр.	-	-	-	-		0
Распределено за дивиденди по одлука на Собранието на акционери	-	-	-	-	-8.967	-8.967
Состојба 31.12.2023 година	677.426	-431.248	291.887	88.325	1.533.586	2.159.976

Белешките содржани од страна 10 до 38 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	2024	2023
А. Парични текови од деловни активности		
Добивка по оданочување	151.232	153.629
Амортизација на недвижности, опрема и нематеријални средства	82.309	80.880
Добивка / загуба од продажба и расходување и вредносно усогласување на недвижности и опрема	-8.651	-4.233
Добивка / загуба од продажба на вложувања расположливи за прод.	-1.140	-77
Залихи	-584	-4.036
Побарувања од купувачи	2.541	-75.035
Останати краткорочни побарувања	-1.837	-2.488
Обврски спрема добавувачи	-16.444	66.734
Останати краткорочни обврски	-34.187	27.050
Нето парични текови од деловни активности	173.239	242.424
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-92.612	-60.246
Набавки на нематеријални средства	-117	-216
Аванси за материјални средства	-14.023	-
Прилив од продадени недвижности, опрема и нематер. средства	10.840	16.145
Одлив од останати долгорочни средства	-540	-
Одлив од краткорочни финансиски вложувања	-3.086	-186.138
Парични средства на исклучена подружница од консолидација	-	-
Прилив / одлив од вложувања расположливи за продажба	5.639	-3.542
Нето парични текови од инвестициони активности	-93.899	-233.997
В. Парични текови од финансиски активности		
Одлив од долгорочни обврски	-1.036	-6.166
Одлив од краткорочни финансиски обврски	-4.085	-14.525
Откупени сопствени акции во подружница	-	-
Исплатени награди	-	-
Исплатени дивиденди	-11.678	-8.913
Нето парични текови од финансиски активности	-16.799	-29.604
ЗГОЛЕМУВАЊЕ / НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	62.541	-21.177
Парични средства на почетокот на годината	173.297	194.474
Парични средства на крајот на годината	235.838	173.297

Белешките содржани од страна 10 до 38 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ГРУПАТА ФЕРШПЕД

1.1. Акционерското друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија. Скратениот назив на Друштвото гласи: ФЕРШПЕД АД Скопје.

1.2. Основна дејност што ја обавува ФЕРШПЕД АД Скопје е Други помошни дејности во транспортот. Друштвото обавува и други дејности: хотелско и слично сместување, јавни и царински складишта, трговија на мало со моторни горива и мазива, неспецијализирана трговија на големо.

1.3. Акционерската главнина на ФЕРШПЕД АД Скопје се состои од 18.113 обични акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 37.400 денари.

Акционери со учество од и над 5% во издадените акции на ФЕРШПЕД АД Скопје на 31.12.2024 година се: Макошпед АД Скопје 19,65% (19,65% на 31.12.2023 година); Драган Наков 11,83% (11,83% на 31.12.2023 година), Сашо Наков 11,04% (11,04% на 31.12.2023 година) и Европа АД Скопје 9,89% (9,66% на 31.12.2023 година).

На 31.12.2023 година ФЕРШПЕД АД Скопје има откупено 1.810 обични акции или 9,993% од акционерската главнина (1.810 обични акции на 31.12.2022 година или 9,993% од акционерската главнина).

1.4. Седиштето на Друштвото е на ул. Македонија бр. 11а, Скопје.

1.5. Групата ФЕРШПЕД АД Скопје, покрај матичното друштво, ја сочинуваат повеќе друштва во мнозинска сопственост, и тоа:

процент на учество на ФЕРШПЕД АД Скопје	31.12.2024	31.12.2023
ЛОТАРИЈА на МАКЕДОНИЈА АД Скопје	57,930%	57,930%
ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД Охрид	73,503%	73,503%
ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје	99,981%	99,981%
ЕУРОТРАДИНГ ДООЕЛ Солун	100%	100%
ФЕРТРАДЕ ДОО Белград	100%	100%

Групата ФЕРШПЕД АД Скопје преку ЛОТАРИЈА на МАКЕДОНИЈА АД Скопје поседува 99,666% од основната главнина на МЕПКОМ ДОО Скопје.

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

- ЛОТАРИЈА на МАКЕДОНИЈА се бави со издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп и со продажба на трговски стоки.
- ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД Охрид се бави со хотелиерство и угостителство.
- ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје се бави со тргување (купување и продавање) на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот и дејствување како покровител при котација.
- ЕУРОТРАДИНГ ДООЕЛ Солун е регистриран за дејности на други агенции за транспорт;
- ФЕРТРАДЕ ДОО Белград е регистриран за извршување на останати придружни дејности во сообраќајот;
- МЕПКОМ ДОО Скопје е регистриран за издавање и управување со сопствен недвижен имот.

1.6. Бројот на вработени во Групата ФЕРШПЕД АД Скопје на 31 декември е прикажан во табелата што следи:

Број на вработени на 31 декември	2024	2023
ФЕРШПЕД АД Скопје	271	275
ЛОТАРИЈА на МАКЕДОНИЈА АД Скопје	6	7
ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД Охрид	125	125
ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје	2	2
ЕУРОТРАДИНГ ДООЕЛ Солун	5	5
ФЕРТРАДЕ ДОО Белград	-	-
МЕПКОМ ДОО Скопје	-	-
ВКУПНО ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје	409	414

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на Групата ФЕРШПЕД АД Скопје се подготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, како и врз основа на објективна (пазарна) вредност за вложувањата наменети за тргување и вложувањата расположливи за продажба за друштвата кои котираат на Берза.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Групата ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Принципи за консолидација

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ФЕРШПЕД АД Скопје се презентирани како да сочинуваат едно друштво. Групата ФЕРШПЕД АД Скопје го опфаќа матичното друштво ФЕРШПЕД АД Скопје, како и неговите друштва во мнозинска сопственост (подружници) ЛОТАРИЈА на МАКЕДОНИЈА АД Скопје, ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД Охрид, ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје, ЕУРОТРАДИНГ ДООЕЛ Солун, ФЕРТРАДЕ ДОО Белград и МЕПКОМ ДОО Скопје (подружница поседувана од ЛОТАРИЈА на МАКЕДОНИЈА АД Скопје).

Друштвата во мнозинска сопственост се правни лица под контрола на матичното друштво. Контролата претставува моќ да се управува со финансиските и оперативните политики на друго друштво од страна на матичното друштво.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Вложувањето на Матичното друштво во друштвата во мнозинска сопственост, како и уделот на Матичното друштво во главнината на друштвата во мнозинска сопственост сразмерно на вложувањето се елиминирани при консолидацијата. При консолидацијата, во извештајот за финансиска состојба, се исклучени и меѓусебните долгорочни и краткорочни побарувања и обврски и финансиските вложувања и обврски. Делот на капиталот што им припаѓа на останатите акционери во акционерскиот капитал и основната главнина на друштвата во мнозинска сопственост на ФЕРШПЕД АД Скопје се прикажани како неконтролирачко (малцинско) учество.

Во консолидираниот биланс на успех извршени се елиминации на меѓусебно остварените приходи и расходи, како и на приходите по основ на дивиденди исплатени од подружниците спрема матичното Друштво. Учеството на малцинските акционери во добивката на Групата е презентирано одделно од добивката на Групата.

2.5. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст. Сметководствените политики се конзистентно применети во текот на презентираниите периоди.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на производи, стоки и услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на производи и трговски стоки се признаваат во моментот на нивната испорака и прифаќање од страна на купувачите. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на завршеност на услугата.

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи за камати во рамките на финансиските расходи. Расходите за камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи по основ на вложувања расположливи за продажба

Приходите по основ на вложувањата расположливи за продажба се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на финансиските приходи. Тие се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за нивно примање.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат на товар на расходите на работење во пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.6. Недвижности, постројки и опрема

Набавките на недвижностите, постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се состои од фактурната вредност, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа недвижностите, постројките и опремата се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Последна ревалоризација Групата изврши во 2003 година.

Недвижностите, постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Позитивната разлика настаната при продажба на недвижностите, постројките и опремата се книжи како добивка во рамките на останатите приходи од работење, а негативната разлика се книжи како загуба во рамките на останатите расходи од работење. Неотпишаната вредност на расходуваните недвижности, постројки и опрема се книжи на товар на останатите расходи од работење.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба.

Стапките што се применуваат за амортизација на недвижностите, постројките и опремата што ги поседува Групата ФЕРШПЕД АД Скопје се како што следи:

Градежни објекти	1 - 10%
Производна опрема	7 - 12,5%
Патнички моторни возила, возила на моторен погон и приклучни уреди	16,5 - 25 %
Компјутерска опрема и телекомуникациска опрема	16,5 - 25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомнатата опрема	10%
Повеќегодишни лозови насади	5%
Нематеријални средства	15 - 20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивната продажба на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поединечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.9. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојба. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Кога намалувањето на објективната вредност на финансиско средство расположливо за продажба е признаено во останатата сеопфатна добивка и постои објективен доказ дека средството е безвредно, акумулираната загуба која е признаена во останатата сеопфатна добивка се рекласификува во добивката или загубата во годината. Значително или продолжено намалување на објективната вредност на вложување во сопственички инструмент под неговата набавна вредност е објективен доказ за обезвреднување. Вложувањата расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

Во моментот на продажба на вложувањата расположливи за продажба, акумулираниот износ во капиталот што произлегува од промена на вредноста се евидентира во билансот на успех.

3.10. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната или цената на чинење и нето реализационата вредност. Набавната вредност на залихите ги вклучува сите трошоци за нивна набавка и другите трошоци направени залихите да се доведат до нивната сегашна состојба. Цената на чинење ги опфаќа директните трошоци за сировини и материјали, трошоците за плати на производните работници и производните општи трошоци. Нето реализациона вредност е проценетата продажна цена во редовниот тек на работење намалена за проценетите трошоци неопходни да се изврши продажбата.

3.11. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните производи, стоки и услуги, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.12. Вложувања во хартии од вредност за тргување

Вложувањата во хартии од вредност за тргување се класифицираат во рамките на тековните средства во билансот на состојба. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата за тргување се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата за тргување се признаваат во билансот на успех во рамките на останатите оперативни приходи, односно расходи.

3.13. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, девизни сметки во банките, денарска и девизна благајна, депозити во банки со рок на доспевање пократок од 90 дена и други парични средства.

3.14. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот за финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успех како дел од финансиските приходи, односно од финансиските расходи.

3.15. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од матичното друштво и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (резервски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Групата.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва произлегува од ревалоризацијата на недвижностите, постројките и опремата пред 1 јануари 2005 година, датумот на премин кон новите сметководствени стандарди. Ефектот на ревалоризацијата се внесуваше во ревалоризационата резерва. Оваа резерва не е на располагање на акционерите.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.16. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.17. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.18. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишаните даночни ослободувања.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2023 година).

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.19. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Групата во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Групата плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Групата, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Групата нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.20. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Групата има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.21. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Групата. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Групата. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Групата е изложена на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Управниот одбор. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

Групата ФЕРШПЕД АД Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи, стоки и услуги. Овие трансакции се искажани во странски валути. Групата користи и долгорочни кредити деноминирани во странска валута.

Групата не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Групата е изложена на ризик поврзан со можните флукутации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Групата ФЕРШПЕД АД Скопје е изложена на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Групата.

4.2. Кредитен ризик

Групата е изложена на кредитен ризик во случај купувачите на нејзините производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Групата.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Групата е изложена на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова ја изложува Групата на можен ризик од промени на каматните стапки.

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Групата ФЕРШПЕД АД Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групата нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Групата нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Групата го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост на Групата.

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Групата нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние што се евидентирани во финансиските извештаи на Групата.

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	2024	2023
Обврски по кредити и позајмици	1.294	6.426
Парични средства	-235.838	-173.297
Нето обврски по кредити и позајмици	-234.544	-166.871
Капитал и резерви	2.535.653	2.396.158
% на кредитна задолженост	0,00%	0,00%

Групата ФЕРШПЕД на 31.12.2024 и на 31.12.2023 година не е нето кредитно задолжена поради тоа што паричните средства се значително поголеми од износот на обврски по кредити и позајмици.

5.2. Ризик од промена на девизните курсеви

Групата влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари. Поради тоа, Групата е изложена на ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2024 и 2023 година по валути е како што следи:

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	43.495	44.665	33.645	38.328
УСД	954	1.120	399	38
	44.449	45.785	34.044	38.366

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	985	634	-985	-634
УСД	56	108	-56	-108
	1.041	742	-1.041	-742

5.3. Ризик од промена на каматните стапки

Групата се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следи:

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Финансиски средства		
Некаматоносни		
Парични средства	229.688	167.148
Побарувања од купувачи	220.312	222.853
Останати побарувања	28.008	30.681
Побарувања за дадени позајмици	5.480	2.004
Долгорочни финансиски средства	540	-
Вложувања во подружници, придружени друштва и расположливи за продажба	394.015	398.514
	<u>878.043</u>	<u>821.200</u>
Каматоносни со фиксна камата		
Парични средства	6.149	6.149
Побарувања за дадени позајмици	-	-
Вложувања во државни записи	-	17.276
Депозити во банки	189.278	172.399
	<u>195.427</u>	<u>195.824</u>
Каматоносни со променлива камата		
Парични средства	-	-
Побарувања за дадени позајмици	-	-
Депозити во банки	281	274
	<u>281</u>	<u>274</u>
	<u><u>1.073.751</u></u>	<u><u>1.017.298</u></u>
Финансиски обврски		
Некаматоносни		
Обврски спрема добавувачи	167.429	183.873
Обврски за кредити и позајмици	247	1.700
Останати тековни и долгорочни обврски	60.011	71.756
	<u>227.687</u>	<u>257.329</u>
Каматоносни со променлива камата		
Обврски по кредити	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>
Каматоносни со фиксна камата		
Обврски по кредити	1.047	4.727
	<u>1.047</u>	<u>4.727</u>
	<u><u>228.734</u></u>	<u><u>262.056</u></u>

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2024	2023	2024	2023
Орочени депозити и дадени кредити и позајмици	3	3	-3	-3
Земени кредити и позајмици	-	-	-	-
	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>-3</u>	<u>-3</u>

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Групата со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година:

31.12.2024 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити и позајмици	1.032	262	-	-	1.294
Обврски спрема добавувачи	167.429	-	-	-	167.429
Останати краткорочни и долгорочни обврски	59.088	-	-	923	60.011
	<u>227.549</u>	<u>262</u>	<u>0</u>	<u>923</u>	<u>228.734</u>

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити и позајмици	2.353	1.467	1.560	1.047	6.427
Обврски спрема добавувачи	183.873	-	-	-	183.873
Останати краткорочни и долгорочни обврски	70.844	-	-	912	71.756
	<u>257.070</u>	<u>1.467</u>	<u>1.560</u>	<u>1.959</u>	<u>262.056</u>

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Групата со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година:

31.12.2024 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства и депозити	235.837	-	-	-	235.837
Побарувања од купувачи	208.946	5.752	1.880	3.734	220.312
Останати краткор. побарув.	5.936	187	534	21.351	28.008
Останати долгор. побарув.	540	-	-	-	540
Побарувања за позајмици	5.310	-	-	170	5.480
Орочени депозити	189.559	-	-	-	189.559
Вложув. во државни записи	-	-	-	-	0
Вложувања во подружници, придружени друштва и расположливи за продажба	-	-	-	394.015	394.015
	646.128	5.939	2.414	419.270	1.073.751

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства и депозити	173.297	-	-	-	173.297
Побарувања од купувачи	202.529	8.375	4.787	7.162	222.853
Останати краткор. побарув.	7.333	2.879	12.276	8.193	30.681
Останати долгор. побарув.	-	-	-	-	0
Побарувања за позајмици	1.810	-	-	194	2.004
Орочени депозити	172.673	-	-	-	172.673
Вложув. во државни записи	17.276	-	-	-	17.276
Вложувања во подружници, придружени друштва и расположливи за продажба	-	-	-	398.514	398.514
	574.918	11.254	17.063	414.063	1.017.298

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2024	2023
Приходи од продажба на домашен пазар	4.867.494	4.541.343
Приходи од продажба на странски пазар	61.118	110.730
Вкупно	4.928.612	4.652.073

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	2024	2023
Приходи од отпис на обврски	1.319	307
Приходи од вишоци	2.414	5.232
Приходи од наплатени отпишани побарувања	291	1.230
Добивка од продажба на недвижности и опрема	8.760	4.789
Приходи од надомест на штети	2.649	2.020
Приходи од продажба на запленета опрема	-	12.846
Останато	6.544	3.377
Вкупно	21.977	29.801

8. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2024	2023
Потрошени сировини и материјали	82.501	89.085
Потрошени резервни делови и ситен инвентар	7.319	6.234
Вкупно	89.820	95.319

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2024	2023
Бруто плати	304.523	281.665
Други надометоци за вработените	14.627	13.599
Вкупно	319.150	295.264

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

10. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	2024	2023
Енергија	48.152	49.372
Транспортни трошоци	383.497	372.136
Услуги за одржување и заштита	9.709	9.942
Трошоци за царина	3.337.255	3.099.708
Закупнина	10.883	14.870
Трошоци за комунални услуги	12.978	14.074
Даноци и други давачки независни од финансискиот резултат	7.184	6.618
Трошоци за договор за дело	10.561	8.482
Премии за осигурување	2.833	2.951
Трошоци за репрезентација, реклама и спонзорства	13.795	13.556
Вредносно усогласување на побарувања од купувачи и останати краткорочни побарувања	2.002	10
Банкарски услуги	6.869	7.147
Загуба /неотпишана вредност на продадени, расходувани и вредносно усоглас. на основни средства	-	485
Трошоци и надоместоци за органите на управување	11.170	16.493
Трошоци за вработени преку агенција за вработување	912	749
Трошоци за информатичко софтверски услуги	2.774	2.920
Судски, адвокатски и нотарски трошоци	616	675
Расходи за провизии и попусти	4.228	6.148
Останати оперативни расходи	22.439	30.303
Вкупно	3.887.857	3.656.639

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Приходи од камати	10.675	5.412
Позитивни курсни разлики	464	500
Дивиденди	3.238	3.650
Останати финансиски приходи	148	36
Вкупно финансиски приходи	14.525	9.598
Расходи за камати	-884	-273
Негативни курсни разлики	-813	-486
Останати финансиски расходи	-	-6
Вкупно финансиски расходи	-1.697	-765
Нето финансиски приходи / расходи	12.828	8.833

12. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2024	2023
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции (во илјади денари)	140.063	145.369
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	16.303	16.303
Основна заработувачка по акција во денари	8.591	8.917

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината. Поради фактот дека ФЕПШПЕД АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ФЕРШПЕД АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

13. ОСНОВНИ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните и нематеријалните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2024 година

во илјади денари	Земјиште и градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Останати основни средства	Вкупно основни средства	Нематер. средства
Набавна или ревалоризир. вредност						
Состојба 01.01.2024	2.241.025	1.099.083	7.454	12.466	3.360.028	26.404
Нови набавки	35.940	40.203	16.469	-	92.612	117
Пренос од инвестиции	15.435	7.241	-22.676	-	0	-
Пренос од аванси	-	-	-	-	0	-
Пренесено на влож. во недв.	-	-	-	-	0	-
Курсни разлики	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-	-11.727	-	-	-11.727	-4.536
Прекнижув. и усогласув.	-1	-	-	-	-1	-
Состојба 31.12.2024	2.292.399	1.134.800	1.247	12.466	3.440.912	21.985
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2024	976.708	880.950	-	0	1.857.658	25.986
Амортизација	32.286	47.185	-	-	79.471	133
Пренесено на влож. во недв.	-	-	-	-	0	-
Курсни разлики	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-	-10.466	-	-	-10.466	-4.536
Прекнижув. и усогласув.	-5	-	-	-	-5	-
Состојба 31.12.2024	1.008.989	917.669	-	0	1.926.658	21.583
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ						
НА 31.12.2024	1.283.410	217.131	1.247	12.466	1.514.254	402

2023 година

во илјади денари	Земјиште и градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Останати основни средства	Вкупно основни средства	Нематер. средства
Набавна или ревалоризир. вредност						
Состојба 01.01.2023	2.225.410	1.055.117	15.406	12.467	3.308.400	26.188
Нови набавки	12.645	47.601	-	-	60.246	216
Пренос од инвестиции	7.952	-	-7.952	-	0	-
Пренос од аванси	720	5.970	-	-	6.690	-
Пренесено на влож. во недв.	-	-	-	-	0	-
Курсни разлики	-	1	-	-	1	-
Расходување и продажба	-5.701	-9.533	-	-	-15.234	-
Прекнижув. и усогласув.	-1	-73	-	-1	-75	-
Состојба 31.12.2023	2.241.025	1.099.083	7.454	12.466	3.360.028	26.404
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2023	944.704	842.626	-	0	1.787.330	25.674
Амортизација	32.176	45.543	-	-	77.719	312
Пренесено на влож. во недв.	-	-	-	-	0	-
Курсни разлики	-1	-	-	-	-1	-
Расходување и продажба	-170	-7.149	-	-	-7.319	-
Прекнижув. и усогласув.	-1	-70	-	-	-71	-
Состојба 31.12.2023	976.708	880.950	-	0	1.857.658	25.986
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ						
НА 31.12.2023	1.264.317	218.133	7.454	12.466	1.502.370	418

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Како обезбедување за повлечени кредити од банки под хипотека се дадени следните градежни објекти на Групата:

- Деловен простор во Маџари на КП 1056 со површина од 14.305 метри квадратни, со сметководствена вредност од 55.883 илјади денари;
- Деловен простор во Маџари на КП 1050 со површина од 14.580 метри квадратни, со сметководствена вредност од 74.917 илјади денари;
- недвижен имот во место Лагадин со површина од 11.682 метри квадратни со земјиште под зграда од 4.055 метри квадратни и дворно место од 16.923 метри квадратни, со сметководствена вредност од 126.879 илјади денари;
- недвижен имот - хотел во с. Маврово кој се состои од градежен објект од 902 метри квадратни и земјиште со површина од 1.011 метри квадратни со сметководствена вредност од 64.604 илјади денари.

14. НЕДВИЖНОСТИ ДАДЕНИ ПОД ЗАКУП

во илјади денари	2024	2023
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари	278.085	283.974
Набавки	-	-
Продажба	-1.547	-5.889
Пренос од /на НПО	-	-
Состојба на 31 декември	276.538	278.085
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари	85.761	84.805
Амортизација за тековната година	2.808	2.850
Продажба	-719	-1.894
Пренос од /на НПО	-	-
Состојба на 31 декември	87.850	85.761
Сегашна вредност на 31 декември	188.688	192.324

Како обезбедување за повлечени кредити од банки под хипотека е даден деловен простор на ул. Македонија бр. 11а Скопје со површина од 1.843 метри квадратни. Сметководствената вредност на заложениот недвижен имот изнесува 45.551 илјади денари.

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

15. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ И ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА

во илјади денари	2024	2023
15.1. Вложувања во подружници што не се консолидирани	66	66
15.2. Вложувања во придружени друштва	301.655	301.655
- Европа АД Скопје, учество од 24,99%	301.655	301.655
- Останати	-	-
ВКУПНО	301.721	301.721

16. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2024	2023
16.1. Вложувања котирани на официјалниот пазар на Макед. берза на подсегментите берзанска котација и супер котација	76.790	76.301
- во банки	-	-
- во акционерски друштва	76.790	76.301
- во државни обврзници	-	-
16.2. Вложувања котирани на официјалниот пазар на Макед. берза на подсегментот задолжителна котација	1.206	6.194
- во банки	-	-
- во акционерски друштва	1.206	6.194
- во државни обврзници	-	-
16.3. Вложувања некотирани на Берза	14.298	14.298
- во акционерски друштва	298	298
- во друштва со ограничена одговорност	14.000	14.000
ВКУПНО	92.294	96.793

17. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2024	2023
Побарувања по основ на долгорочна гаранција	1.853	1.853
Побарувања по станбени кредити	-	-
Останато	540	-
Вкупно	2.393	1.853

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

18. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2024	2023
Материјали	11.828	12.044
Резервни делови, ситен инвентар и амбалажа	472	1.193
Производство во тек	-	-
Готови производи	-	-
Трговски стоки	8.618	7.097
Вкупно	20.918	20.334

19. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2024	2023
Побарувања од купувачи во земјата	231.513	227.790
Побарувања од купувачи во странство	26.233	31.773
Вкупно побарувања од купувачи - бруто	257.746	259.563
Исправка на вредност	-37.434	-36.710
Вкупно побарувања од купувачи - нето	220.312	222.853

20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2024	2023
Побарувања за повеќе платени даноци и други побарувања од државата	3.831	5.215
Побарувања од вработените	2.402	1.899
Однапред платени и пресметани трошоци и пресметани приходи (ABP)	9.820	5.060
Побарувања за аванси и депозити	42	292
Побарувања по цесии	14.978	17.036
Побарувања за дивиденда од подружница	6.485	6.485
Останати краткорочни побарувања	312	46
Вкупно	37.870	36.033

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ****21. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА**

во илјади денари	2024	2023
Депозити во банки	189.559	172.673
Вложувања во државни записи	-	17.276
Позајмици на правни лица	5.310	1.810
Останато	170	194
Вкупно	195.039	191.953

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2024	2023
Жиро сметки	219.071	158.722
Благајна	1.861	1.683
Девизни сметки	8.705	6.704
Девизналагајна	52	39
Депозити во банки со краток рок на доспевање	6.149	6.149
Други парични средства	-	-
Вкупно	235.838	173.297

23. НЕКОНТРОЛИРАЧКО УЧЕСТВО

во илјади денари	2024	2023
Состојба на почетокот на годината	236.182	228.088
Ефект од промени во капиталот и резервите (акумулираната добивка / загуба и резервите), промена во малцинското учество и исклучување на подружница од консол.	-	-166
Неконтролирачко учество во добивката/загубата	11.169	8.260
Неконтролирачко учество во друга сеопфатна добивка	-	-
Промени во текот на годината	11.169	8.094
Состојба на крајот на годината	247.351	236.182

Неконтролирачко учество е учеството на останатите акционери и содружници во акционерскиот капитал, содружничкиот капитал и останатите ставки од капиталот и резервите на друштвата што се во мнозинска сопственост на ФЕРШПЕД АД Скопје или на неговите подружници.

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

24. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Халкбанк АД Скопје	1.047	4.154
Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје	-	1.384
Обврски за финансиски лизинг	-	573
Вкупно	<u>1.047</u>	<u>6.111</u>
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една година	-1.047	-5.064
Долгорочни обврски со доспеаност за плаќање над една година	<u>0</u>	<u>1.047</u>

25. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Обврски за примени депозити	923	912
Останато	-	-
Вкупно	<u>923</u>	<u>912</u>

26. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	134.879	154.996
Обврски спрема добавувачи во странство	32.550	28.877
Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки	-	-
Вкупно	<u>167.429</u>	<u>183.873</u>

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

27. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски за даноци	6.069	6.963
Обврски за бруто плати	33.231	35.444
Обврски за дивиденди и награди	1.690	1.690
Обврски спрема органите на управување	3.287	10.170
Обврски по цесии	13.090	13.147
Обврски за аванси	6.068	16.792
Пресметани приходи	6.866	6.671
Пресметани трошоци и однапред наплатени приходи	46.430	58.273
Останато	1.722	3.430
Вкупно	118.453	152.580

Од вкупниот износ на сметката пресметани трошоци и однапред наплатени приходи (ПВР), 43.182 илјади денари (50.173 илјади денари на 31.12.2023 година) се по основ на одложено плаќање на царина и царински давачки кои доспеваат за плаќање во наредната година до 10 јануари. Овие плаќања се покриени со банкарска гаранција.

28. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски по краткорочни кредити		
Халкбанк АД Скопје	-	-
Обврски спрема останати кредитори	247	315
Вкупно	247	315
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	1.047	5.064
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	1.294	5.379

29. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се прикажани салдата и трансакциите што произлегуваат од односите помеѓу поврзаните субјекти (матичното друштво и подружниците, и подружниците меѓусебе), а што се елиминирани во консолидираните финансиски извештаи.

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2024	2023
Вложувања во подружници		
- Хотели Метропол АД Охрид	177.479	177.479
- Лотарија на Македонија АД Скопје	203.258	203.258
- Фершпед Брокер АД Скопје	10.542	10.542
- Еуротрадинг ДООЕЛ Солун	33.443	33.443
- Фертраде ДОО Белград	250	250
Вкупно елиминирани вложувања во подружници	424.972	424.972
Побарувања од купувачи	12.388	7.171
Останати краткорочни побарувања	3.332	6.564
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вкупно елиминирани тековни средства	15.720	13.735
Обврски спрема добавувачи	12.388	7.171
Останати краткорочни обврски	3.332	6.564
Краткорочни финансиски обврски	-	-
Вкупно елиминирани тековни обврски	15.720	13.735
Приходи од продажба	43.611	50.428
Приходи од дивиденди	-	-
Приходи од камати	-	-
Вкупно елиминирани приходи	43.611	50.428
Потрошени материјали	-	-
Набавна вредност на трговски стоки	29.928	26.753
Транспортни трошоци	8.645	16.855
Наемнини	2.383	2.410
Останати расходи од работење	2.655	4.410
Расходи за камати	-	-
Вкупно елиминирани расходи	43.611	50.428

Во продолжение се дадени салдата и трансакциите што произлегуваат од односите на Групата ФЕРШПЕД АД Скопје со придружното друштво ЕВРОПА АД Скопје.

ГРУПА ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2024	2023
Вложувања во Европа АД Скопје (белешка 15)	301.655	301.655
Побарувања од купувачи	62.134	63.650
Останати краткорочни побарувања (аванси, цесии)	1.243	2.047
Обврски спрема добавувачи	720	470
Обврски за позајмици	-	-
Обврски за камати	-	25
Приходи од продажба на стоки и услуги	279.785	230.713
Набавки на стоки и услуги	1.791	1.144
Расходи за камати	-	-

30. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2024	2023
EUR	61,4950	61,4950
USD	58,8807	55,6516

31. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2024 година побарувањата по судските постапки покренати против Групата изнесуваат 16.636 илјади денари (20.368 илјади денари на 31.12.2023 година). Раководството на Групата редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

Групата на 31.12.2024 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон повеќе доверители во износ од 406.255 илјади денари (412.405 илјади денари на 31.12.2023 година).

32. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.